



Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков 2, Скопје, Република Македонија
Тел.: + 389 02 3 235-400; Факс: + 389 02 3235-500
e-mail: manu@manu.edu.mk

арх. бр. 03-548/2
12.2.2019 година

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
[преку ЕСЈН со е-аукција]

ОГЛАС БР. 6/2019

Гориво за моторни возила

Скопје, февруари 2019 година

1. Инструкции за понудувачите

1.1. Договорен орган

Македонската академија на науките и уметностите, со адреса на бул. Крсте Мисирков, бр. 2, Скопје, телефон за контакт: 02/3235-400, факс: 02/3235-500, e-mail: manu@manu.edu.mk, лице за контакт: Благо Вујовиќ, e-mail: badi@manu.edu.mk

1.2. Предмет на договорот за јавна набавка

1.2.1. Предмет на договорот за јавна набавка е Гориво за моторни возила.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

1.2.2. Предметот на договорот е неделив. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

1.3. Вредност на понудата

Проценетата вредност на предметната набавка за период од 1 (една) година без вклучен ДДВ изнесува 250.000 денари, односно 295.000 денари со вклучен ДДВ од 18 %.

1.4. Начин и рок на испорака на стоките

Носителот на набавката е должен стоката предмет на набавка да ја испорачува sukcesивно во период од 1 (една) година од денот на склучување на договорот за јавна набавка или до исцрпување на неговата вредност.

1.5. Разлики во цена (корекција на цени)

1.5.1. Корекција на цените на нафтните деривати, без трошоците на промет, ќе биде дозволена во согласност со Одлуките на Регулаторната комисија за енергетика на Р. Македонија за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.

1.5.2. Корекција на цените на нафтните деривати во делот на трошоците на промет ќе биде дозволена во согласност со Одлуките на Регулаторната комисија за енергетика на Р. Македонија за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати (во делот на трошоците на промет) утврдени согласно Методологијата, на начин што секогаш важечки ќе биде пропишаниот трошок на промет на денот на испораката на нафтните деривати, коригиран за висината на процентот на евентуалното намалување на цената на трошокот на промет даден при негативното наддавање (е-аукција) или по поднесувањето на конечна цена - на цената на трошоците на промет на нафтните деривати (важи само доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда).

Процентот на намалување на цената на трошокот на промет ќе се утврдува како однос помеѓу понудениот трошок на промет даден при негативното наддавање (е-аукција) или по поднесувањето на конечна цена - на цената на трошоците на промет на нафтните деривати (важи само доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда) и пропишаниот трошок на промет даден во Образецот на понуда.

1.6. Начин на плаќање

Носителот на набавката треба да нуди можност за одложено плаќање, врз основа на месечна фактура за извршените испораки на гориво во претходниот месец. Со доставување на фактурата до Договорниот орган да достави и детален месечен извештај за сите реализирани испораки за претходниот месец.

1.7. Право на учество

1.7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

1.7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

1.7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

1.7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

1.7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, носителот на групата треба да биде регистриран на Електронскиот систем за јавни набавки.¹

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

1.7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

1.7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

1.7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот)

1.7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

1.7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

2. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

¹ Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

2.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

2.1.1 За докажување на личната состојба:

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација.

Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда е утврдена за најповолна да ги достави потребните документи за личната состојба. Документите од точка 2.1.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци од датумот определен како краен рок за поднесување на понуди. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Ако економскиот оператор не ги достави бараните документи во утврдениот рок од страна на комисијата за јавна набавка, или истите се невалидни или несоодветни за утврдување на личната состојба, ќе се смета дека понудувачот ја повлекол својата понуда што резултира со издавање негативна референца, а комисијата за јавна набавка ќе го покани наредниот рангиран економски оператор или ќе даде предлог за поништување на постапката.

Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на економскиот оператор.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

2.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.2.1 За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.3. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително ќе побара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Економскиот оператор преку ЕСЈН, го прикачува документот со појаснување или дополнување во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рок од 3 дена денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

2.4. Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата.

2.5 Техничка или професионална способност

2.5.1. Минимални услови за утврдување на техничката или професионална способност на економскиот оператор е тој да има:

- Техничка можност за користење на систем за безготовинско плаќање; и
- Располагање, односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Скопје, минимум една бензинска пумпа на подрачјето на општините Охрид, Битола, Гевгелија, Штип, Куманово, Велес и Тетово.

2.5.2. Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови од потточка 2.5.1 со доставување на:

- Изјава за користење на систем на безготовинско плаќање; и
- Изјава за располагање, односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Скопје, минимум една бензинска пумпа на подрачјето на општините Охрид, Битола, Гевгелија, Штип, Куманово, Велес и Тетово.

3. Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација

3.1. Појаснување на тендерската документација

3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

3.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

3.2. Измена и дополнување на тендерската документација

3.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

3.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

4. Изготвување и поднесување на понудите

4.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

4.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од “Прирачник за користење на ЕСЈН“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

4.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

4.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

4.5. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

4.6. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава

даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити. Изјавата од ставот на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице. Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

4.7. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- Образец на понуда (Прилог 1);
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2);
- Документи за утврдување на техничката или професионална способност согласно точка 2.5.2 од тендерската документација;
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3);
- Изјава за независна понуда (Прилог 4);
- Модел на договор (Прилог 5); и
- Документ за регистрирана дејност.

4.8. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо.

4.9. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.10. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

5. Краен рок и место за поднесување на понудите

5.1. Краен рок за поднесување на понудите е **18.2.2019 година во 10:00 часот.**

5.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН, достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>

5.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени.

6. Критериум за доделување на договорот

Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

- Критериум за доделување на договор за јавна набавка е најниска цена на трошоците на промет за 1 (еден) литар нафтен дериват. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој

ќе понуди најниска цена на трошоците на промет за вкупната количина на нафтен дериват во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива.

7. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

7.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

7.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

7.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН и да поседувате дигитален сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН², по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

7.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди.

Предмет на електронската аукција е вкупната понудена цена на трошоците на промет на нафтените деривати. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена на трошоците на промет на нафтените деривати од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

8. Доделување на договорот за јавна набавка

8.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена, а притоа вредноста на склучениот договор нема да ја надмине проценетата вредност која изнесува 250.000 денари без ДДВ.

8.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

8.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана порано поднесената понуда.

8.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

8.5. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на

² Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

9. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

9.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

9.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од постапката, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

10. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

11. Завршување на постапката за доделување на договорот за јавна набавка

Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Набавката на течните горива ќе се врши во зависност од потребите на набавувачот – договорниот орган, наведени во техничките спецификации (опис на набавката) и листата на цени дел од Тендерската документација.

Договорниот орган ќе ги користи следните течни горива:

Реден број	Опис	Единица мерка	Количина
1	Еуросупер БС 95	литар	2700
2	Еуросупер БС 98	литар	700
3	Еуродизел БС (Д-Е V)	литар	1300

Квалитетот на горивата да биде во согласност со важечкиот Правилник за квалитет на течните горива („Сл. Весник на РМ“ бр. 88/07, 91/07, 97/07, 105/07, 157/07, 15/08 и 81/09)

Прилог 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број **6/2019** објавен од страна на Македонската академија на науките и уметностите за доделување на договор за јавна набавка на стоки за **Гориво на моторни возила** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>) и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ги испорачуваме стоките предмет на договорот во согласност со техничките спецификации (опис на набавката) дел од тендерската документација.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната понудена цена на нашата понуда без ДДВ, изнесува:

_____ (со бројки) денари
_____ (со букви)

ДДВ на деривати: _____ %

Напомена: Вкупната понудена цена на трошокот на промет се однесуваат на сите нафтни деривати предмет на оваа набавка, и тоа за: Еуросулер БС 95, Еуросулер БС 98 и Еуродизел БС (Д-Е V).

Напомена: Понудената цена да биде со важечката цена на Регулаторната комисија со денот на објава на огласот.

1	2	3	4	5	6 = 4*5
Реден број	Опис	Единица мерка	Количина	понудена цена на трошоците на промет за 1 (еден) литар нафтен дериват на денот на објавувањето на огласот без ДДВ	понудена цена на трошоците на промет за (4*5) за нафтен дериват на денот на објавувањето на огласот без ДДВ
1	Еуросулер БС 95	литар	2700		
2	Еуросулер БС 98	литар	700		
3	Еуродизел БС (Д-Е V)	литар	1300		
вкупна понудена цена на трошокот на промет без ДДВ: *предмет на е-аукција/поднесување конечна цена					

Дел IV

-Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.

-Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

-Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Дел V

Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- Образец на понуда (Прилог 1);
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2);
- Документи за утврдување на техничката или професионална способност согласно точка 2.5.2 од тендерската документација;
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3);
- Изјава за независна понуда (Прилог 4);
- Модел на договор (Прилог 5); и
- Документ за регистрирана дејност.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот _____ [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот бр. **6/2019** за доделување на договор за јавна набавка на **Гориво за моторни возила** објавен од страна на Македонската академија на науките и уметностите со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот* _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата за **Гориво за моторни возила**, по оглас број 6/2019 ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на понудата за постапката бр. 6/2019 не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) **

**Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

*** Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

Прилог 5 - Модел на договор

Склучен помеѓу:

1. Македонска академија на науките и уметностите, со адреса на бул. Крсте Мисирков бр. 2, 1000 Скопје, претставувана од Секретарот на МАНУ, акад. Леонид Грчев, (во понатамошниот текст: Договорен орган) и

2. _____ со адреса на _____, со ЕДБ _____, жиро сметка _____ депонент на _____ Банка, претставуван од управителот _____ (во понатамошниот текст: Носител на набавката).

Член 1

Предмет на овој договор е набавка на гориво за моторни возила, sukcesивно за период од една година од страна на договорниот орган, согласно техничката спецификација од тендерската документација која е составен дел на договорот.

Со овој договор се регулираат и меѓусебните односи на договорните страни што настануваат во врска со користењето на безготовинските картички која ја издава Носителот на набавката.

Член 2

Двете договорни страни се согласни дека вкупната вредност на поединечно извршените испораки на стоките кои се предмет на договорот нема да го надмине износот од **250.000** (двесте и педесет илјади) **денари** без ДДВ, односно **295.000** (двесте и деведесет и пет илјади) **денари** со ДДВ.

Двете страни се согласни дека износот утврден во ставот 1 од овој член не е обврзувачки и истиот не мора да биде исполнет во целост.

Корекција на цените на нафтените деривати, без трошоците на промет, ќе биде дозволена во согласност со Одлуките на Регулаторната комисија за енергетика на Р. Македонија за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.

Корекција на цените на нафтените деривати во делот на трошоците на промет ќе биде дозволена во согласност со Одлуките на Регулаторната комисија за енергетика на Р. Македонија за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати (во делот на трошоците на промет) утврдени согласно Методологијата, на начин што секогаш важечки ќе биде пропишаниот трошок на промет на денот на испораката на нафтените деривати, корегирани по поднесувањето на конечна цена - на цената на трошоците на промет на нафтените деривати.

Член 3

Договорните страни се согласни Носителот на набавката му издаде безготовински картички на Договорниот орган.

Корисник на безготовинска картичка што е предмет на овој Договор ќе може да биде секое возило во сопственост на носителот на безготовинската картичка.

Член 4

Безготовинската картичка што Носителот на набавката ја издава на носителот може да се употребува од овластените корисници на возилата на сите продажни објекти на Носителот на набавката, само за купување на гориво.

Корисникот на безготовинската картичка е обврзник за плаќања на побарувањата што Носителот на набавката, ги стекнал по основ на купопродажбата со безготовинската картичка.

На продажните места не е дозволено, ниту корисникот може да бара врз основа на безготовинската картичка да се исплатува готовински износ на пари.

Член 5

Безготовинската картичка се издава на барање на Договорниот орган - корисник на безготовинската картичка и за возилото што ќе го определи.

Со барањето носителот на картичката ќе определи и достави:

- Вид на возило,
- Регистарски број на возило,
- Месечен лимит на потрушувачка искажан во денари за секое возило посебно,
- Список на лица кои смеат да ја користат картичката и нивен матичен број во фирмата,
- Копија од потписното картонче на фирмата.

Барањето ќе се смета за валидно ако е поднесено од законскиот записник или од него овластено лице со приложено овластување.

Список на возилата со податоци за секое возило со кое располага Договорниот орган е составен дел на овој договор.

Член 6

Договорниот орган ќе го обврзе лицето кое управува со возилото да при користење на безготовинската картичка ги почитува особено следните правила:

- Безготовинската картичка да ја користи само за купување на гориво, односно не е дозволено земање на готови пари на основа на истото;
- На барање на Носителот на набавката, или на негово барање да ја врати картичката;
- Веднаш да пријави губење или кражба;
- Секое пресметковно ливче (сметка) за купена стока или услуга да го провери на самото продажно место и го потпише и евентуалните рекламации ги даде веднаш.

Член 7

При плаќањето со безготовинска картичка на корисникот на возилото ќе му се издава сметка во два примерока од кој едната за Договорниот орган и едната за Носителот на набавката.

Сметката задолжително се потпишува од корисникот на возилото.

Проверката на сметката корисникот ја врши на самото продажно место и веднаш ги изјавува евентуалните забелешки, а по потпишувањето на сметката дополнителните рекламации нема да се признаваат.

Член 8

Носителот на набавката, еднаш месечно изготвува фактура со спецификација на сметки за направени обврски.

Договорниот орган плаќањето за испорака на стоката која е предмет на набавка ќе го изврши во рок од 8 дена од денот на доставувањето на фактурата до архивата на договорниот орган во тековниот месец, а за испораката на стоките во претходниот месец.

Член 9

Договорниот орган е должен веднаш да го извести Носителот на набавката за:

- Евентуално отуѓување на возилото и таквата картичка да ја одземе од корисникот на возилото и ја достави до Носителот на набавката, за поништување,
- Губење или кражба на безготовинската картичка.

Одговорноста за направените трошоци заклучно со денот на пристигање на пријавата за губење, кражба или повлекување на безготовинската картичка од промет, во седиштето на Носителот на набавката, ќе биде на товар на Договорниот орган.

Член 10

Во случај на злоупотреба на безготовинската картичка Носителот на набавката има право на продажните места да ја одземе безготовинската картичка од корисникот на возилото и за тоа ќе го извести Договорниот орган.

Член 11

Со цел да го заштити својот начин на работа или од други оправдани причини Носителот на набавката, може да ги менува правилата и условите за користење на безготовинските картички на продажните места, без дополнителни трошоци за Договорниот орган.

За измените и дополнувањата на овие правила Договорниот орган ќе биде известен по писмен пат, па до колку во натамошното користење на безготовинските картички не биде откажана ќе се смета дека промените се прифатени.

Член 12

Овој Договор може да се раскине во секое време на писмено барање на една од договорните страни. Со раскинувањето на договорот не престануваат обврските за плаќање кои се произлезени од овој договор.

Член 13

Договорот стапува во сила со денот на потпишувањето на истиот од двете договорни страни и со преземањето на безготовинските картички.

Член 14

За евентуалните настанати спорови по овој Договор надлежен за решавање ќе биде Судот во Скопје.

Член 15

Договорот е составен во шест еднообразни примероци, од кои четири за Договорниот орган и два за Носителот на набавката.

Потпис на Одговорно лице на понудувачот*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

*** Забелешка: Договорниот орган го задржува правото при склучувањето на договорот со избраниот носител на набавката да внесе одделни измени во текстот на договорот, а кои нема да се однесуваат на измена на веќе утврдените услови во тендерската документација.*